

ИЗВЕШТАЈ

Од спроведен увид во ООУ И ЈОУДГ за состојбата на Хидранти и
Противпожарни апарати

Во период од 20.12.2021 г. до 23.12.2021 г. Одделението за Заштита и Спасување на Општина Карпош изврши обиколка на сите Основни училишта и Детски градинки за да ја утврди фактичката состојба на Хидрантите и ПП Апаратите.

1. ООУ Братство

- има 14 противпожарни апарати и истите се во исправна состојба и означени со во скицата.

- има 9 хидранти но притисокот не ги задоволува стандардите од извршените мерења. Од тие причини според законот за пожарникарство поставен е ППАпарат S-50.

2. ООУ Војдан Чернодрински

-- има 14 противпожарни апарати и истите се во исправна состојба и означени со во скицата.

- има 1 хидранти но бидејќи нема хидрантска мрежа истиот е поставен на водоводната инсталација и задоволува стандардите но потребно е да се направи технички зафат за да се спроведе хидрантска мрежа на водоводната мрежа доколку постои услови.

Од тие причини според законот за пожарникарство поставен е ППАпарат S-100 и планираме да им доставиме уште два ппа S-6.

3. ООУ Јан Амос Коменски

-- има 15 противпожарни апарати и истите се во исправна состојба и означени со во скицата.

- има 14 хидранти но притисокот не ги задоволува стандардите од извршените мерења. Од тие причини според законот за пожарникарство поставен е ППАпарат S-50.

4. ООУ Владо Тасевски

-- има 10 противпожарни апарати и истите се во исправна состојба и означени со во скицата.

- има 10 хидранти но притисокот не ги задоволува стандардите од извршените мерења. Од тие причини според законот за пожарникарство поставен е ППАпарат S-50.

5. ООУ Аврам Писевски

-- има 12 противпожарни апарати и истите се во исправна состојба и означени со во скицата.

- има 5 хидранти притисокот ги задоволува стандардите.

6. ООУ Димо Хаџи Димов

-- има 21 противпожарни апарати и истите се во исправна состојба и означени со во скицата.

- има 9 хидранти но притисокот не ги задоволува стандардите од извршените мерења. Од тие причини според законот за пожарникарство поставен е ППАпарат S-50.

7. ООУ Христијан Годоровски Карпош

-- има 18 противпожарни апарати и истите се во исправна состојба и означени со во скицата.

- има 15 хидранти притисокот ги задоволува стандардите од извршените мерења.

8. ООУ Вера Циривири Трена

-- има 11 противпожарни апарати и истите се во исправна состојба и означени со во скицата.

- има 8 хидранти но притисокот не ги задоволува стандардите од извршените мерења. Од тие причини според законот за пожарникарство поставен е ППАпарат S-100.

9. ООУ Лазо Трповски

-- има 10 противпожарни апарати и истите се во исправна состојба и означени со во скицата.

- има 7 хидранти но притисокот не ги задоволува стандардите од извршените мерења. Од тие причини според законот за пожарникарство поставен е ППАпарат S-50 и S-100

10. ООУ Петар Поп Арсов

-- има 9 противпожарни апарати и истите се во исправна состојба и означени со во скицата.

- има 7 хидранти притисокот ги задоволува стандардите од извршените мерења.

1. ЈОУДГ Орце Николов (Карпош 4)

-- има 10 противпожарни апарати и истите се во исправна состојба и означени на скицата

- има 4 хидранти но притисокот не ги задоволува стандардите од извршените мерења.

2. ЈОУДГ Орце Николов (управа)

-- има 10 противпожарни апарати и истите се во исправна состојба и означени на скицата

- има 4 хидранти но притисокот не ги задоволува стандардите од извршените мерења. Од тие причини според законот за пожарникарство поставен е ППАпарат S-50.

3. ЈОУДГ Орце Николов (Карпош2)

-- има 6 противпожарни апарати и истите се во исправна состојба и

означени на скицата

- има 2 хидранти притисокот ги задоволува стандардите од извршените мерења.

4. ЈОУДГ Мајски Цвет (управа)

-- има 17 противпожарни апарати и истите се во исправна состојба и

означени на скицата

- има 5 хидранти но притисокот не ги задоволува стандардите од извршените мерења

5. ЈОУДГ Мајски Цвет (Тафталице 1)

-- има 6 противпожарни апарати и истите се во исправна состојба и

означени на скицата

- нема хидранти и од тие причини ќе доставиме ППАпарат S-50 или S-100

6. ЈОУДГ Мајски Цвет (Тафталице)

-- има 13 противпожарни апарати и истите се во исправна состојба и

означени на скицата

- има 2 хидранти но притисокот не ги задоволува стандардите од извршените мерења. Од тие причини според законот за пожарникарство ќе биде доставен ППАпарат S-50.

7 . ЈОУДГ Пролет (управа)

-- има 8 противпожарни апарати и истите се во исправна состојба и

означени на скицата

- има 3 хидранти притисокот ги задоволува стандардите од извршените мерења.

8. ЈОУДГ Пролет(Бумбарче)

-- има 3 противпожарни апарати и истите се во исправна состојба и

означени на скицата

- нема хидранти. Од тие причини според законот за пожарникарство ќе биде доставен ППАпарат S-50

9. ЈОУДГ Пролет (Канела)

-- има 10 противпожарни апарати и истите се во исправна состојба и

означени на скицата

- има 2 надворешни хидранти притисокот ги задоволува стандардите од извршените мерења. Според законот за пожарникарство ќе биде доставен ППАпарат S-100.

10. ЈОУДГ Пролет (Сончогледи)

-- има 10 противпожарни апарати и истите се во исправна состојба и

означени на скицата

- има 2 надворешни хидранти притисокот ги задоволува стандардите од извршените мерења. Според законот за пожарникарство ќе биде доставен ППАпарат S-50.

11. ЈОУДГ Распеана Младост(Бардовци)

-- има 4 противпожарни апарати и истите се во исправна состојба и

означени на скицата

- има 3 хидранти притисокот ги задоволува стандардите од извршените мерења.

12. ЈОУДГ Распеана Младост

-- има 11 противпожарни апарати и истите се во исправна состојба и

означени на скицата

- има 2 хидранти притисокот ги задоволува стандардите од извршените мерења.

Одделение за Заштита и Спасување